

Службен гласник

на Општина Струмица

Број 11

Петок, 08 јули 2022 год.

www.strumica.gov.mk



Содржина

Градоначалник на општина Струмица:

Рег. бр.	Стр.	Рег. бр.	Стр.
208.		211.	
Одлука за организирање повторена јавна анкета и јавна презентација на предлог план на ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН за дел од Централно градско подрачје на делови од Блок 1 (УЕ1), Блок 30 (УЕ7) Блок 33 (УЕ4) и Блок 37/1 (УЕ5) во Струмица ...	1	Решение за формирање на Комисија за спроведување на повторена јавна анкета и јавна презентација на предлог план на ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН за дел од Централно градско подрачје на делови од Блок 1 (УЕ1), Блок 30 (УЕ7) Блок 33 (УЕ4) и Блок 37/1 (УЕ5) во Струмица	3
209.		212.	
Одлука за организирање јавна анкета и јавна презентација на измена и дополнување на ДУП за дел од Блок 5, УЕ 1, Општина Струмица.....	2	Решение за формирање на Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација на измена и дополнување на ДУП за дел од Блок 5, УЕ 1, Општина Струмица	4
210.		213.	
Одлука за организирање јавна анкета и јавна презентација на измена и дополнување на ДУП за дел од Блок 19, (УБ32 УЕ 3, по ГУП за град Струмица), Општина Струмица	3	Решение за формирање на Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација на измена и дополнување на ДУП за дел од Блок 19, (УБ32 УЕ 3, по ГУП за град Струмица), Општина Струмица	4

208.

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија" број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на Општина Струмица ("Службен гласник на Општина Струмица" број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на Општина Струмица, донесе

О д л у к а

за организирање повторена јавна анкета и јавна презентација на предлог план на ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН за дел од Централно градско подрачје на делови од Блок 1 (УЕ1), Блок 30 (УЕ7) Блок 33 (УЕ4) и Блок 37/1 (УЕ5) во Струмица

Член 1

Се организира повторена јавна анкета и јавна презентација на предлог план на ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН

за дел од Централно градско подрачје на делови од Блок 1 (УЕ1), Блок 30 (УЕ7) Блок 33 (УЕ4) и Блок 37/1 (УЕ5) во Струмица, со површина од 8,11ха.

Просторот на планскиот опфат е ограничен со осовините на следните сообраќајници: “Невена Стојкова”, “Моша Пијаде”, “Ванчо Китанов”, “Јане Сандански”, “Благој Јанков Мучето”, бул.“Ленинова”, “Сандо Масев”, “Горче Петров”, “Герас Цунев”, “Јосиф Јосифовски Свештарот” и “Боро Џони”.

Член 2

Одлуката за организирање на повторена јавна анкета и јавна презентација ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, во Секторот за урбанизам, комунални работи и градежно земјиште, на ВЕБ страницата на Општина Струмица, во Службен гласник на Општина Струмица и во две јавни гласила.

Член 3

Повторената јавна анкета ќе трае од 14.07.2022 година до 27.07.2022 година, а јавната презентација ќе се одржи на ден 19.07.2022 година во 11:00 часот во просториите на Дом на АРМ во Струмица.

Член 4

Предлог планот на ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН за дел од Централно градско подрачје на делови од Блок 1 (УЕ1), Блок 30 (УЕ7) Блок 33 (УЕ4) и Блок 37/1 (УЕ5) во Струмица, ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам, комунални работи и градежно земјиште ул.”Ленинова” бр.34.

Член 5

Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.

Член 6

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на Општина Струмица”.

Бр.09-5375/2 Општина Струмица
07.07.2022 год. Градоначалник
Струмица Костадин Костадинов с.р.

.....

209.

Врз основа на член 28, и член 50 од Законот за урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија“ број 32/2020) и член 39 од Статутот на општина Струмица (“Службен гласник на општина Струмица” број 4/03,

2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

О д л у к а

за организирање јавна анкета и јавна презентација на измена и дополнување на ДУП за дел од Блок 5, УЕ 1, Општина Струмица

Член 1

Се организира јавна анкета и јавна презентација за изработка на измена и дополнување на ДУП за дел од Блок 5, УЕ 1, Општина Струмица, со површина од 1,8ха. Просторот на планскиот опфат е ограничен со осовините на следните сообраќајници:

-од североисток, оска на планирана улица по ДУП за блок 5, ул.,У-3“,

-од југоисток, оска на планирана улица по ДУП за блок 5, ул.,У-6“,

-од југозапад, оска на планирана улица по ДУП за блок 5, ул.,У-1“

-од северозапад оска на планирана улица по ДУП за блок 5, ул.,У-13“.

Член 2

Одлуката за организирање на јавната анкета и јавна презентација ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, во Секторот за урбанизам и комунални работи, на ВЕБ страницата на Општина Струмица, во Службен гласник на општина Струмица и во две јавни гласила.

Член 3

Јавната анкета ќе трае од 26.07.2022 година до 26.08.2022 година, а јавната презентација ќе се одржи на ден 27.07.2022 година во 12:00 часот во просториите на Секторот за урбанизам, Општина Струмица.

Член 4

Нацрт планот за измена и дополнување на ДУП за дел од Блок 5, УЕ 1, Општина Струмица, ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул.”Ленинова” бр.34.

Член 5

Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.

Член 6

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен гласник на општина Струмица".

Бр.09-5377/2 Општина Струмица
07.07.2022 год. Градоначалник,
Струмица Костадин Костадинов с.р.
.....

210.

Врз основа на член 28, и член 50 од Законот за урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија" број 32/2020) и член 39 од Статутот на општина Струмица ("Службен гласник на општина Струмица" број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

О д л у к а

за организирање јавна анкета и јавна презентација на измена и дополнување на ДУП за дел од Блок 19, (УБ32 УЕ 3, по ГУП за град Струмица), Општина Струмица

Член 1

Се организира јавна анкета и јавна презентација за изработка на измена и дополнување на ДУП за дел од Блок 19, (УБ32 УЕ 3, по ГУП за град Струмица), Општина Струмица, со површина од 3858,33м². Просторот на планскиот опфат е ограничен со осовините на следните сообраќајници:

- од источната страна по ул."Кирил и Методиј";
- од северната страна оди по граница на ул. "Никола Карев";
- од западната страна оди по осовина ул."Тодор Чучков";
- од јужната страна границата се движи по границата на ул. „Партизанска“.

Член 2

Одлуката за организирање на јавната анкета и јавна презентација ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, во Секторот за урбанизам и комунални работи, на ВЕБ страницата на Општина Струмица, во Службен гласник на општина Струмица и во две јавни гласила.

Член 3

Јавната анкета ќе трае од 26.07.2022 година до 26.08.2022 година, а јавната презентација ќе се одржи на ден 27.07.2022 година во 12:30 часот во

просториите на Секторот за урбанизам, Општина Струмица.

Член 4

Нацрт планот за измена и дополнување на ДУП за дел од Блок 19, (УБ32 УЕ 3, по ГУП за град Струмица), Општина Струмица, ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул."Ленинова" бр.34.

Член 5

Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.

Член 6

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен гласник на општина Струмица".

Бр.09-5376/2 Општина Струмица
07.07.2022 год. Градоначалник,
Струмица Костадин Костадинов с.р.
.....

211.

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија" број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на Општина Струмица ("Службен гласник на Општина Струмица" број број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19 и 29/19), Градоначалникот на Општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за формирање на Комисија за спроведување на повторена јавна анкета и јавна презентација на предлог план на ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН за дел од Централно градско подрачје на делови од Блок 1 (УЕ1), Блок 30 (УЕ7) Блок 33 (УЕ4) и Блок 37/1 (УЕ5) во Струмица

1. Се формира Комисија за спроведување на повторена јавна анкета и јавна презентација на предлог план на ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН за дел од Централно градско подрачје на делови од Блок 1 (УЕ1), Блок 30 (УЕ7) Блок 33 (УЕ4) и Блок 37/1 (УЕ5) во Струмица, со површина од 8,11ха во состав:

- Софија Ристова - Раководител на Одделението за урбанизам,

- Томе Тимов - претставник на изготвувачот на планот,

- Лилјана Ивановска - дипломиран архитект, надворешен член.

2. Се задолжува Комисијата да ја спроведе повторената јавна анкета од 14.07.2022 година до 27.07.2022 година, а јавната презентација на ден 19.07.2022 година во 11:00 часот во просториите на Дом на АРМ во Струмица.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во "Службен гласник на Општина Струмица".

Бр.09-5375/3 Општина Струмица
07.07.2022 год. Градоначалник
Струмица Костадин Костадинов с.р.

212.

Врз основа на член 28, и член 50 од Законот за урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија" број 32/2020) и член 39 од Статутот на општина Струмица ("Службен гласник на општина Струмица" број број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за формирање на Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација на измена и дополнување на ДУП за дел од Блок 5, УЕ 1, Општина Струмица

1. Се формира Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација на измена и дополнување на ДУП за дел од Блок 5, УЕ 1, Општина Струмица, со површина од 1,8ха. во состав:

- Софија Ристова - Раководител на Одделението за урбанизам,

- Александра Едровска - претставник на изготвувачот на планот,

- Елина Трендова - дипломиран архитект, надворешен член.

2. Се задолжува Комисијата да ја спроведе јавната анкета од 26.07.2022 година до 26.08.2022 година, а јавната презентација да се одржи на ден 27.07.2022 година во 12:00 часот во просториите на Секторот за урбанизам, Општина Струмица.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во "Службен гласник на општина Струмица".

Бр.09-5377/3 Општина Струмица
07.07.2022 год. Градоначалник
Струмица Костадин Костадинов с.р.

213.

Врз основа на член 28, и член 50 од Законот за урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија" број 32/2020) и член 39 од Статутот на општина Струмица ("Службен гласник на општина Струмица" број број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за формирање на Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација на измена и дополнување на ДУП за дел од Блок 19, (УБ32 УЕ 3, по ГУП за град Струмица), Општина Струмица

1. Се формира Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација на измена и дополнување на ДУП за дел од Блок 19, (УБ32 УЕ 3, по ГУП за град Струмица), Општина Струмица, со површина од 3858,33м², во состав:

- Софија Ристова - Раководител на Одделението за урбанизам,

- Андреј Манев- претставник на изготвувачот на планот,

- Елина Трендова - дипломиран архитект, надворешен член.

2. Се задолжува Комисијата да ја спроведе јавната анкета од 26.07.2022 година до 26.08.2022 година, а јавната презентација да се одржи на ден 27.07.2022 година во 12:30 часот во просториите на Секторот за урбанизам, Општина Струмица.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во "Службен гласник на општина Струмица".

Бр.09- 5376/3 Општина Струмица
07.07.2022 год. Градоначалник,
Струмица Костадин Костадинов с.р.